



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

*Број: 02 - 11730/2
21.11.2013 година
Скопје*

ЗАПИСНИК *од СХХХV -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,*

*Одржана на 30.08.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без
одржување на состанок*

*Без одржување на состанок, на 30.08.2013 година членовите на Управниот
одбор се изјаснија по следните предлози:*

- 1. Предлог за донесување на Одлука за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице) на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*
 - 2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови*
 - 3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за референтни цени на лекови*
 - 4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*
 - 5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски помагала*
-
- 1. Предлог за донесување на Одлука за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице) на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлогот со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

**Одлука
за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице) на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија**

2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни
цени на лекови

*Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлогот со што согласно
член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување
на состанок донесе*

**Одлука
за утврдување на предлог референтни цени на лекови**

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за референтни цени на лекови

*Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлогот со што согласно
член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на
состанок донесе*

**Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за референтни цени на лекови**

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на
Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија

„За“ за предлогот гласаа членовите:

- Ангел Митевски
- Д-р Љубиша Каранфиловски,
- Д-р Јосиф Трајковски
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров

„Против“ гласаше Елена Трпковска

Предлогот не беше усвоен од страна на членовите на Управниот одбор.

5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски помагала

„За“ за предлогот гласаа членовите:

- Елена Трпковска*
- Д-р Љубиша Каранфиловски,*
- Д-р Јосиф Трајковски*
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска*
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров*

Од гласање се воздржа Ангел Митевски.

Предлогот не беше усвоен од страна на членовите на Управниот одбор.

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;*
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член.*

***Записничар,
Ивана Атанасовска***

***Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски***

Согласен, директор:

*М-р Маја Парнарџиева-Змејкова
Џемали Мехазии Xhemali Mehazi*